

Врз основа на член 15 став 5 од Законот за данокот на добивка ("Службен весник на Р М", бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 28/98, 11/2001, 44/2002, 51/03, 120/05, 139/06 и 160/07) и член 30-е став 4 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на Р М", бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06 и 160/07), Владата на Република Македонија донесе

УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА,
ОДНОСНО ОТПИСОТ НА ВРЕДНОСТА НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ
И МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА
НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И ГОДИШНИТЕ
АМОРТИЗАЦИОНИ СТАПКИ

(Пречистен текст Сл. весник на РМ бр. 64/02, 98/02 и 10/08)

Член 1

Со оваа уредба се пропишува начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства (долгорочните средства), и номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, која се признава како расход во даночниот биланс на обврзниците на данок на добивка и обврзниците на персонален данок на доход кои вршат самостојна дејност (во натамошниот текст: даночниот обврзник).

Член 2

(1) Под нематеријални и материјални средства од член 1 на оваа уредба (во натамошниот текст: средства), се сметаат правата односно предметите, чиј поединечен трошок на набавка е поголем од 300,00 ЕВРА и корисниот век на употреба е подолг од една година.

(2) Како материјални средства од став (1) на овој член се сметаат градежните објекти, постројките и опремата, алатот, погонскиот и канцеларискиот инвентар, компјутерската опрема вклучувајќи ги и софтверите, мебелот, транспортните средства и уреди, повеќегодишните насади и основните стада, со кои располага даночниот обврзник и кои служат за вршење на неговата дејност.

Член 3

Обврската за пресметување на амортизацијата односно на отписот на вредноста не се однесува на следниве средства:

- 1) земјиштата и шумите како природни богатства што не се трошат;
- 2) градежните објекти и предметите кои во согласност со законот се прогласени за споменици на културата и за историски споменици, односно кои претставуваат музејска вредност како и уметничките дела (освен ако овие објекти не се користат за дејност од која се остваруваат приходи) и книгите во библиотеките;
- 3) патишта од локално значење со земјена или макадамска подлога, како и објектите кои се нивен составен дел;
- 4) долниот строј кај железничките и другите пруги кај патиштата, аеродромите, улиците, плоштадите, парковите и другите изградени јавни површини;
- 5) средствата до нивното ставање во употреба;
- 6) средствата кои трајно се надвор од употреба;

7) средствата на даночниот обврзник над кој е отворена постапка за стечај или ликвидација, ако во тоа време не ја врши дејноста.

Член 4

(1) Амортизацијата односно отписот на вредноста на средствата се врши со праволиниска метода со примена на годишните амортизациони стапки утврдени со Номенклатурата на средствата за амортизација, која е составен дел на оваа уредба.

(2) Корисниот век на употреба односно рокот на отпишување на средствата се одредува согласно со пропишаните стапки.

(3) Доколку проценетиот корисен век на употреба на средствата утврден од страна на даночниот обврзник на почетокот на даночниот период е пократок од утврдениот согласно став (2) на овој член, даночниот обврзник може да ја зголеми годишната амортизациона стапка од став (1) на овој член пропишана за тие средства најмногу до 50%. Вака зголемените амортизациони стапки се сметаат како највисоки дозволени амортизациони стапки за пресметување на амортизацијата која се признава како расход во даночниот биланс согласно со член 15 став (1) од Законот за данокот на добивка и член 30-е став (1) од Законот за персоналниот данок на доход и тоа од даночниот период во кој настанала промената на корисниот век на употреба на средствата.

Член 5

(1) Основица за пресметување на амортизацијата претставува набавната вредност, односно ревалоризационата вредност на средствата утврдена во согласност со пропис.

Трошоците по основ на амортизација на ревалоризационата вредност на средствата, не се признаваат како расход во даночниот биланс.

(2) Набавната вредност на средствата се утврдува во согласност со прифатените сметководствени стандарди и ја сочинува куповната цена (фактурната вредност) зголемена за увозните давачки и даноците кои не се рефундираат при купувањето и сите други издатоци кои директно се припишуваат на подготвувањето на средството за неговата наменета употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат при утврдувањето на набавната вредност.

(3) Основицата за пресметување на амортизација се коригира за последователните издатоци во согласност со сметководствените стандарди со кои се подобрува состојбата на средството над неговиот почетно проценет стандард на успешност во користењето, односно за вложувањата поради реконструкција, адаптација или други вложувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, капацитетот, функционалната поврзаност и слично.

(4) Промените на вредноста која претставува основица за пресметување на амортизација по основа на став (3) од овој член се земаат предвид за натамошно пресметување на амортизацијата од првиот ден на наредниот месец, односно од првиот ден на наредната година откако настанале, односно откако се утврдени.

Член 6

(1) Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на амортизационите групи пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација со годишните амортизациони стапки (во натамошниот текст: Номенклатура за амортизација) с? додека вредноста на средствата од член 5 став (1) и (3) на оваа уредба не биде во целост надоместена.

(2) Кога ќе се надомести вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата, односно кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков со отпишаната вредност, престанува натамошното пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако средствата потоа се користат за вршење на дејноста.

(3) Амортизацијата пресметана на средствата од став (2) на овој член не се признава како расход во даночниот биланс.

Член 7

(1) Трошокот по основа на амортизација на средствата се признава како расход во даночниот биланс од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста.

Член 8

(1) Трошокот по основа на амортизација на продадените, подарените, на друг начин отуѓени или уништени средства, како и средства што се тајно надвор од употреба, се признава како расход во даночниот биланс до крајот на месецот во кој средствата биле во употреба.

(2) Неамортизираната набавна вредност на средствата од став (1) на овој член се признава како расход во даночниот биланс во даночниот период во кој средствата се продадени, подарени, на друг начин отуѓени или уништени, како и средствата што се трајно надвор од употреба, врз основа на согласност од Органот за јавни приходи.

(3) Набавната вредност на средствата од член 3 на оваа уредба, се признава како расход во даночниот биланс во даночниот период во кој средствата се продадени, подарени, на друг начин отуѓени или уништени, како и средствата што се трајно надвор од употреба,

(4) Под средства што се трајно надвор од употреба, во смисла на став (2) и став (3) од овој член се сметаат: средствата што со одлука или со друг акт на органот на управување на даночниот обврзник се ставени надвор од употреба поради физичка дотраеност или техничка застареност; средствата што даночниот обврзник повеќе од една година непрекинато не ги користи, а нивното ставање надвор од употреба не е поради поправка или доградба; средствата што се во фаза на набавка, а чија набавка, со одлука или со друг акт е откажана или три години еднопосредно не се вложуваат средства за довршување на таа набавка, и средствата што во последните пет години даночниот обврзник непрекинато ги користи помалку од 30% од нивниот програмиран капацитет.

Член 9

Ако даночниот обврзник за свои потреби ги отпишува средствата по методи и стапки кои се различни од утврдените со оваа уредба и ако вкупно утврдениот износ на амортизација за даночниот период е помал од износот кој би се добил со примена на одредбите на оваа уредба, така утврдениот износ претставува расход по основа на амортизација и за целите на оданочувањето.

Член 10

Средствата со кои располага даночниот обврзник, а кои по називот или поблискиот опис на називот на средствата по амортизациони групи, не се наведени во Номенклатурата за амортизација, се распоредуваат во групата: "Останати неспомнати долгорочни средства".

Член 11

Средствата кои во целост се отпишани се задржуваат во евиденцијата и се искажуваат во билансот до моментот на нивното продавање, подарување, отуѓување на друг начин или уништување.

Член 12

Со денот на отпочнување на оваа уредба престанува да важи Уредбата за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните вложувања и за номенклатурата на средствата за амортизација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/94).

Член 13

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2003 година.

Бр.19-288/1
15 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на
Република Македонија
м-р Зоран Ставрски с.р

**НОМЕНКЛАТУРА НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОРТИЗАЦИЈА
И ГОДИШНИ СТАПКИ НА АМОРТИЗАЦИЈА
ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОДАНОЧУВАЊЕТО**

Реден број на амортизациона група	Назив на средствата по амортизациони групи	Годишна стапка на амортизација
1.	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	
1.1.	Градежни објекти на високоградба и нискоградба од армирано бетонска и метална конструкција (згради, мостови, тунели, надвозници, нафтоводи, гасоводи, водоводи и далекуводи), како и градежни објекти кои се сметаат за самостојни градежни објекти	2,5
1.2.	Градежни објекти на нискоградба со горен stroj (горен stroj на патишта и пруги, брани, насипи, прегради и слично)	3
1.3.	Градежни објекти на високоградба и нискоградба од дрвена конструкција	5
1.4.	Останати неспомнати градежни објекти	10
2.	ОПРЕМА	
2.1.	Опрема за производство и преработка, дистрибуција на нафта, гас, електрична и топлотна енергија, опрема за водовод и комунални услуги и бродови	5
2.2.	Погонски и деловен инвентар (машини, алати, транспортни средства и уреди), авиони и други превозни средства и опрема во воздушниот сообраќај	10
2.3.	Мебел и деловен инвентар во трговија, угостителство и туризам, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20
2.4.	Компјутерска опрема со софтвер, телекомуникациска опрема, патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	25
2.5	Останата неспомната опрема	10
3.	ОВОШТАРНИЦИ, ЛОЗЈА, ХМЕЛНИЦИ И ДРУГИ ПОВЕЌЕГОДИШНИ НАСАДИ	10
4.	ОСНОВНО СТАДО	20
5.	ДОЛГОРОЧНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	20
6.	ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА	10